



## ПРОПОЗИЦИИ

### ЗА ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ЏУДО ЗА ПОМЛАДИ ПИОНЕРИ-КИ 2020

❖ Првенството ќе се одржи во Кавадарци во спортската сала ДТП Партизан, на **15/03/2020** година (Недела), во организација на ЏФСМ и техничка организација на ЦК "Кожувчанка"- Кавадарци.

Џудо клубовите за официјалното мерење може да пријават неограничен број џудисти

➤ **Право на учество** имаат џудисти родени 2008, 2009 (U13) и една возрасна категорија помлади 2010 и 2011 (U11) кои се регистрирани во ЏФСМ во 2020 година и имаат заверен лекарски преглед не постар од 6 месеци, кај специјалист по спортска медицина, сите други немаат право на настап.

➤ **Тежински категории:**

Помлади пионери: 25, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 Kg = 11 категории

Помлади пионерки: 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 Kg = 10 категории

➤ **Програма:**

Контролно мерење	08:00 – 08:15 часот
Пријавување на екипите	08:15 – 08:30 часот
<b><u>ОФИЦИЈАЛНО МЕРЕЊЕ</u></b>	<b><u>08:30 – 09:15 ЧАСОТ</u></b>
Ждрепка	09:15 – 10:30 часот
Свечено отварање	10:30 – 11:00 часот
Почеток на натпреварите	11:00 часот

➤ **Траење на борбите 2 минути.**

Натпреварите ќе се одржат по систем соодветно по бројот на пријавените натпреварувачи по категорија.

➤ **Финансиски одредби:**

Финансиските средства за официјалните лица се на трошок на Џудо Федерацијата на С. Македонија.

➤ **Пријавување на клубовите за учество на државното првенство за пионери-ки е задолжително од причини што Натпреварувачката комисија треба да ги обработи податоците за учесниците, со цел електронско водење и ждребање на натпреварот, пријавувањето трае најдоцна до 12/03/2020 година (четврток) на:**

✓ e-mail: [office@judo.org.mk](mailto:office@judo.org.mk)

➤ **Џудо клубовите кои настапуваат на државните првенства должни се да уплатат на жиро сметка на федерацијата котизација за учество за секој**

натпреварувач по 300 денари најдоцна 3 дена пред натпреварот, односно заклучно со четврток 12/03/2020.

- Плаќањето да се изврши на сметка:

Џудо Федерација на Северна Македонија	
Ж.Сметка: 300 0000005673 89	Комерцијална банка АД Скопје
Цел на дознака:	
<u>ЏК Име на клуб</u> , - котизација за учесво на ДП Јуниори-ки / ДП П.Пионери-ки	
Кавадарци 2020 година	

**Копија од уплатата да се носи задолжително на денот на натпреварот**

- Доколку клубот уплати средства со поголем износ од бројот на натпреварувачи кои ќе настапат, разликата на средства која настанува ќе му биде вкалкулирана за следното државно првенство за кое ќе може да ја искористи.

**Клубовите кои ги немаат надмирено своите финансискиот долгови кон федерацијата немаа да имаат право да настапат на државното првенство.**

**Клубовите кои не ги исполнуваа одредбите од натпреварувачкиот правилник нема да имаа право на настап на државното првенство.**

**Екипите кои нема да достават пополнета пријава со сите барани податоци (име презиме, категорија, датум на раѓање) во рокот, за да пријават натпреварувачи на лице место ќе треба да платат глоба од 500,00 денари по натпреварувач пред почетокот на натпреварот плус натпреварувачка такса за натпреварувачот од 300,00 денари.**

**Напомена да се назначи официјално лице најдоцна до петок 12.03.2020 кое ќе ја пријави екипа на државното првенство доколку лиценцираниот тренер не е во можност да присуствува.**

**Ве замолуваме да се придржувате кон сатницата, нема да биде толерирано каснење на Екипите**

Џудо Федерација на С.Македонија  
Претседател на натпреварувачка комисија  
Никола Божиновски

